

## Упатство за пополнување на групно барање за ЕЗК

Ова упатство служи како помош при пополнување на Excel документот за групно барање за електронска здравствена картичка. Excel документот се состои од три страни (sheets). На првата страна се наоѓа делот каде што се пополнуваат информации за обврзникот за уплата на здравствено осигурување. Во овој дел се пополнуваат следните полиња :

- **ЕДБС**

Во полето ЕДБС се пополнува единствениот даночен број на обврзникот и во ова поле мора да се пишат точно тринаесет цифри (доколку внесете букви или несоодветен број на цифри нема да можете да го пополните полето)

- **НАЗИВ**

Во полето НАЗИВ се пополнува називот на обврзникот. Ова поле нема ограничувања на должина и карактери

На втората страна се наоѓа дел каде што се пополнуваат следните податоци:

- **ДВОЈАЗИЧНА\_КАРТИЧКА**

Во полето ДВОЈАЗИЧНА\_КАРТИЧКА се избира дали осигуреникот сака да има двојазична картичка или еднојазична. Ако се избере НЕ тогаш осигуреникот ќе добие картичка на Македонски јазик (еднојазична) ако се избере ДА тогаш осигуреникот ќе добие картичка на Македонски и само на Албански јазик(двојазична)

- **НАЦИОНАЛНОСТ**

Во полето НАЦИОНАЛНОСТ се избира националноста на осигуреникот. Ова поле не се пополнува рачно туку по клик на стрелката која се наоѓа на крајот од полето кога ќе се кликне на него се отвора шифрарник од кој се избира националноста на осигуреникот(ако не изберете од шифрарникот нема да можете да го пополните полето)

- **ЕМБГ**

Во полето ЕМБГ се пополнува единствениот матичен број на осигуреникот. Ова поле се пополнува за сите осигуреници без разлика дали се носители или членови и мора да се внесат тринаесет цифри . цифри (доколку внесете букви или несоодветен број на цифри нема да можете да го пополните полето)

**Напомена:**Ако првата цифра на матичниот број е нула тогаш нулата не се внесува туку се внесуваат само наредните дванаесет цифри.

- **ИМЕ\_ПРЕЗИМЕ\_КАРТИЧКА**

Во полето ИМЕ\_ПРЕЗИМЕ\_КАРТИЧКА се пополнува името и презимето кое осигуреникот кои сака да стојат на картичката.

**Напомена:** Максималната дозволена должина на ова поле е дваесет и седум карактери. Ако името и презимето на осигуреникот ја надминува таа должина тогаш осигуреникот е должен да избере начин на кој името и презимето нема да ја надминуваат должината од дваесет и седум карактери

- **ИМЕ\_АЛБ**

Во полето ИМЕ\_АЛБ се пополнува името на осигуреникот од лична карта или соодветен документ за идентификација. Ова поле нема ограничувања на должина на карактери и се пополнува само во случај кога осигуреникот има избрано двојазична картичка

- **РОДИТЕЛ\_АЛБ**

Во полето РОДИТЕЛ\_АЛБ се пополнува името на родителот/старателот на осигуреникот. Ова поле нема ограничувања на должина на карактери. Ова поле нема ограничувања на должина на карактери и се пополнува само во случај кога осигуреникот има избрано двојазична картичка

- **ПРЕЗИМЕ\_АЛБ**

Во полето ПРЕЗИМЕ\_АЛБ се пополнува презимето на осигуреникот од лична карта или соодветен документ за идентификација. Ова поле нема ограничувања на должина на карактери. Ова поле нема ограничувања на должина на карактери и се пополнува само во случај кога осигуреникот има избрано двојазична картичка

- **ИМЕ\_ПРЕЗИМЕ\_КАРТИЧКА\_АЛБ**

Во полето ИМЕ\_ПРЕЗИМЕ\_КАРТИЧКА се пополнува името и презимето кое осигуреникот кои сака да стојат на картичката. Полето се пополнува само кога осигуреникот има избрано двојазична картичка

**Напомена:** Максималната дозволена должина на ова поле е дваесет и седум карактери. Ако името и презимето на осигуреникот ја надминува таа должина тогаш осигуреникот е должен да избере начин на кој името и презимето нема да ја надминуваат должината од дваесет и седум карактери

На третата страна се наоѓа шифрарник кој служи како помош за полесно пополнување.

**Напомена:** Табелите кои се наоѓаат во документот не смеат да се менуваат. Не смее да се додава или брише колона. Сите полиња мора да бидат соодветно пополнети за сите осигуреници без разлика дали се носители и членови освен за оние полиња за кои е наведено во упатството дека не се пополнуваат. Сите полиња мора да се пополнуваат со големи букви и да се употребува исклучиво македонска поддршка.